



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 6 септември 1974
Скопје
Број 34 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 1 дин. Жиро сметка бр. 40100-601-128

411.

Врз основа на член 65, став 1, алинеја 2 и 3 и член 32, став 1, алинеја 4 и 5 од Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ВЕТЕРИНАРЕН БОЛНИЧАР И ВЕТЕРИНАРЕН ХИГИЕНИЧАР

I — Општи одредби

Член 1

Одредбите на овој правилник се применуваат на ветеринарен болничар и ветеринарен хигиеничар, вработени во органите на управата, ветеринарни установи и ветеринарни служби на земјоделски и други организации на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на животни.

Член 2

Лицето што ги исполнува условите од член 32, став 1, алинеја 4 односно алинеја 5 од Законот за ветеринарната служба, испитот за ветеринарен болничар односно за ветеринарен хигиеничар го полага пред посебна комисија што се формира во организацијата во која работникот е вработен.

Комисијата се формира од редовите на дипломираните ветеринарни лекари во општината односно во Републиката.

Член 3

Испитот за ветеринарен болничар односно за ветеринарен хигиеничар се состои од општ и посебен дел.

Посебниот дел се полага според Програмата која е составен дел на овој правилник.

Член 4

Кандидатот за полагање на испит поднесува писмено барање за полагање на испит за ветеринарен болничар односно ветеринарен хигиеничар.

Кон молбата кандидатот е должен да го приложи свидетелството за завршеното основно училиште (осмолетка) односно заверен препис од него и потврда, за ветеринарен болничар дека има две години практика на ветеринарно-болничарски работи во ветеринарна установа или во ветеринарна служба на земјоделска или друга организација на здружениот труд, а за ветеринарен хигиеничар, дека има две години практика на ветеринарно-хигиеничарски работи во ветеринарна инспекција, ветеринарна установа односно ветеринарна служба во земјоделска или друга организација на здружен труд.

Откако комисијата утврди, дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови во член 32, став 1, алинеја 4 односно алинеја 5 од Законот за ветеринарната служба го определува датумот на полагањето најмалку десет дена пред денот на полагањето.

Комисијата писмено го известува и оној кандидат што не ги исполнува условите за полагање на испитот.

II — Предмети што се полагаат на испитот за ветеринарен болничар, односно ветеринарен хигиеничар

Член 5

Општиот дел на испитот се состои од следните предмети:

1. Основи на уставното уредување на СФРЈ и СРМ;
2. Основни права и обврски на работниците во здружениот труд;
3. Основни права од здравственото и социјалното осигурување.

Член 6

Посебниот дел од испитот за ветеринарен болничар се состои од следните предмети:

1. Основни знаења од анатомијата и физиологијата на домашните животни;
2. Основни знаења од областа на незаразните болести, хирургијата и репродукцијата;
3. Основни знаења од областа на заразните и паразитните болести;
4. Ветеринарна хигиена;
5. Патолошка секција, земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториски преглед;
6. Вештачко осеменување на овци;
7. Ветеринарни прописи и организација на ветеринарната служба.

Член 7

Посебниот дел од испитот за ветеринарен хигиеничар се состои од следните предмети:

1. Основни знаења од областа на заразните и паразитните болести, со особен осврт на улогата на кучето во ширењето на заразните и паразитните болести;
2. Ветеринарна хигиена;
3. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
4. Патолошка секција, земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториски преглед;
5. Ветеринарни прописи и организација на ветеринарната служба.

III — Испитна комисија

Член 8

Испитната комисија се состои од претседател, два члена и потребен број испитувачи.

Претседателот и членовите на комисијата истовремено се и испитувачи.

Член 9

За работата на испитната комисија се води записник.

Во записникот се внесуваат општите податоци за кандидатот што го полага испитот, поставените прашања и други податоци.

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.

Член 10

Испитувањето и оценувањето на кандидатот се врши комисијски.

Оценката се дава со мнозинство на гласовите

Член 11

Кандидатот се оценува врз основа на покажаниот успех од предметите на општиот и посебниот дел на испитот за ветеринарен болничар односно ветеринарен хигиеничар, со општа оценка.

Општата оценка е „положил“ и „неположил“.

Член 12

На кандидатот што го положил испитот му се издава уверение на образец кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од претходниот став има димензии 30/21, со црни букви и бледо зелен фон, оивичен со виџета.

Уверението го потпишува претседателот на комисијата.

Член 13

Кандидатот што не положил еден или два предмета од испитниот материјал, се упатува на поправен испит во рок што ќе го одреди испитната комисија, но не порано од 2 месеца.

Кандидатот кој од неоправдани причини не се јави во одредениот рок за полагање на поправниот испит ќе се смета дека не го положил испитот.

Кандидатот што не го положил испитот може да го повтори, но не пред истекот на 6 месеци од неуспешното полагање.

Трошоците за полагање на испитот по второто неуспешно полагање ги сноси кандидатот.

Член 14

Кандидатот кој во текот на испитот неоправдано ќе се откаже од полагањето ќе се смета дека не го положил испитот.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-1433/2
3 јули 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

Врз основа на член 12 од Правилникот за полагање на испит за ветеринарен болничар и ветеринарен хигиеничар („Службен весник на СРМ“ бр. 34/74), Испитната комисија при _____ издава

У В Е Р Е Н И Е
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ВЕТЕРИНАРЕН
БОЛНИЧАР — ХИГИЕНИЧАР

Лицето _____ роден-а
на _____ 19____ година во _____ СР _____ вработен во _____
положи испит за ветеринарен болничар — хигиеничар во времето од _____ до _____
197— година.

Претседател
на Испитната комисија,

ПРОГРАМА

на посебниот дел на испитот за ветеринарен болничар

I — Основни знаења од анатомијата и физиологијата на домашните животни

Ред. бр.	Тема	Содржина на темата
1.	Анатомија и физиологија	Што е анатомија? Што е физиологија? Општи појмови за келијата, ткањето и органите.
2.	Кожа	Градба и функција на кожата.
3.	Органи за движење	Костур, коски на главата, коски на трупот и нозете. Зглобови. Чапунки.
4.	Органи за варење	Уста, заби, ждрело, јазик, хранопровод, желудец, црева.
5.	Органи за дишење	Градња празнина. Грклан, душник, бели дробови. Број на дишења во минута и начин на мерење на дишењето.
6.	Органи за крвоток	Срце, неговата положба и градба. Артерии, вени, капилари, лимфни садови и лимфни жлезди. Мал и голем крвоток. Состав на крвта: црвени и бели крвни зрна, крвни плочки и крвни серум. Улога на одделните составни делови на крвта. Лимфа. Пулс, број на срцевите удари во минута и мерење на пулсот.
7.	Органи за лачење на моч, полни органи и жлезди со внатрешно лачење	Бубрези, надбубрежни жлезди, спроводници на моч, мочна бешика, мочна цев, лачење на моч. Оплодување. Виме. Штитна жлезда, хипофиза, параштитна жлезда.
8.	Измена на хранливи материи	Асимилација, оксидација на белтачини, масти, јаглени хидрати, создавање на енергија и топлина, нормална топлина на телото.
9.	Нервен систем	Мозок, продолжена мождина, кичмена мождина. Нерви. Улога на нервниот систем.
10.	Сетива	Сетиво за допир, вкус, мирис, вид и слух.
11.	Мускулатура	Опис, функција на мускулите и тетивите. Главни мускулни групи.
12.	Ветеринарни органи	Опис и положба на градните и трбушните органи.

II — Основни знаења од областа на незаразните болести, хирургијата и репродукцијата

Ред. бр.	Тема	Содржина на темата
1.	За болестите општо	Причини за појава на болест: внатрешни (диспозиција), надворешни (механички, термички и хемиски). Знаци на болест, прогноза и тек на болеста. Оздравување, рековалесценција, рецидиви, смрт. Промена на температурата, пулсот и дишењето.
2.	Преглед на болни животни	Општи правила за постапка со болни животни при преглед. Знаци на незаразна болест. Мерење на температура, пулс и дишење. Земање на моч и измет за лабораториски преглед.
3.	Лекување на внатрешни незаразни болести	Поим на општата и специјалната терапија. Диетална терапија. Фармакотерапија. Начин на давање на лекови (раствор, прашок, пилула итн.). Инхалација, клизма, компреси, мачкање на остри масти.
4.	Болести на органите за варење	Главни знаци кај болестите на органите за варење. Надун (тимпанија кај говеда). Прва помош при надун.
5.	Дезинфекција и стерилизација на инструменти	Дезинфекција и стерилизација на игли, шприцеви, хируршки инструменти и други помагала.
6.	Рани	Создавање на рани, знаци и видови на рани. Крварење. Инфекција на рани. Лекување на пресни и стари рани. Стрижење. Сопирање на крварење. Повреди и рани предизвикани од неправилно наместување на запрежниот прибор: набој на ребенот и фистули.

III — Основни знаења од областа на заразните и паразитните болести

Ред. бр.	Тема	Содржина на темата
1.	Причинители на заразните болести	Поим за бактерии и вируси. Форми, размножување, начин на ширење, дејство врз нападнатиот организам. Борба на организмот против причинителите на заразните болести. Инкубација. Имунитет. Дезинфекција. Стерилизација.
2.	Причинители на паразитните болести	Што се паразити. Разлика меѓу паразитите и бактериите. Размножување на паразитите.
3.	Општо за законитоста на заразните болести	Движење на телесната температура, пулсот и дишењето. Масовни заболувања кај животни. Брзо шовисување. Секциски наоди. Должности на ветеринарниот болничар при појава на заразна болест.
4.	Основни знаења за некои заразни болести	Сакагија, антракс, туберкулоза, бруцелоза, бес, лигавка и шап, чума кај свињите, атипична чума кај птиците, краста.
5.	Основни знаења за некои паразитни болести	Пироплазмоза, метилавост, бобичавост кај свињи и говеда, трихиноза, ехинококоза.
6.	Претпазни мерки и сузбивање на заразни и паразитни болести	Претпазни мерки против одделни заразни и паразитни болести. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на обори и штали, на транспортни средства, на алишта, кожни предмети. Нештетно отстранување на мрши од шовисани животни. Лична дезинфекција.

IV — Ветеринарна хигиена (Зоохигиена)

Ред. бр.	Тема	Содржина на темата
1.	За хигиената општо	Што е хигиена. Цел и важност на ветеринарната хигиена (зоохигиената).
2.	Хигиена на сместувањето	Обори, штали, свињарници, овчарници, живинарски објекти, избор на место за изградба на вакви објекти, конструкција, врати, прозорци, под, јасли, лежишта, простирка, проветрување, чистење, дезинфекција. Сместување на млади животни.
3.	Хигиена на животинското тело	Тимарење на коњи, прибор. Постапка со животни по враќање од работа. Хигиена на молзните крави и на молзењето. Хигиена на оплодувањето. Работа и одмор.
4.	Хигиена на исхраната	Состав на храната (белтачини, масти, јаглени хидрати, минерални соли, вода, витамини, микроелементи). Видови на храна: сено, зоб, јачмен, пченка, трици, куспе, резанци, сточна репа, компир, детелина, луцерка, уљана репица, разни видови концентрати. Разни додатоци на храната, паша, водопој. Приготвување на храна. Сушење на разни храни. Силоси и силажа.
5.	Хигиена на младите животни	Хигиена на сместувањето. Правилна исхрана, колострум. Вештачко хранење на телиња. Хигиена на исхраната. Одгледувачки болести.

V — Патолошка секција, земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториски преглед

1. Значење на секцијата. Каде се врши секција. Каде не смее да се врши секција. Транспортирање на мрши од повисани животни. Постапка со мршата.
2. Значење на чистотата при секцијата. Лична заштита од инфекција. Заштитни средства.
3. Прибор за вршење на секција. Чување на приборот. Стерилизација на инструментите по извршената секција. Садови за испраќање на материјал за лабораториски преглед.
4. Зошто се зема материјал за лабораториски преглед. Конзервирање на земаениот материјал. Пакување и испраќање на материјалите.

VI — Вештачко осеменување на овци

Економско значење на вештачкото осеменување на овци. Инструменти за добивање на сперма и инсеминација на овци. Макроскопски и микроскопски преглед на сперма од овци. Процена на спермата и разредување. Чување на спермата и нејзиното транспортирање. Знаци на размрканост и одбирање на размркани овци. Инсеминатори.

VII — Ветеринарни прописи и организација на ветеринарната служба

1. Сојузен закон за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја.
2. Републички закон за здравствената заштита на животните.
3. Закон за ветеринарната служба.
4. Закон за ветеринарната инспекција.
5. Правилник за работите што можат да ги вршат ветеринарните техничари и ветеринарните болничари.
6. Организација на ветеринарната служба.

ПРОГРАМА

за посебниот дел на испитот за ветеринарен хигиеничар

I — Основни знаења од областа на заразните и паразитните болести, со особен осврт на улогата на кучето во ширењето на заразните и паразитните болести

Ред. бр.	Тема	Содржина на темата
1.	Причинители на заразните болести	Поим за бактерии и вируси. Форми, размножување, начин на ширење, дејство врз нападнатиот организам. Борба на организмот против причинителите на заразните болести. Инкубација. Имунитет. Дезинфекција. Дезинсекција. Дератизација. Стерилизација.
2.	Причинители на паразитните болести	Што се паразити. Разлика меѓу бактериите и паразитите. Размножување на паразитите.
3.	Општо за законитоста на заразните болести	Движење на телесната температура, пулсот и дишењето. Масовни заболувања кај животни. Секциски наод. Должности на ветеринарниот хигиеничар при појава на заразна болест.
4.	Основни знаења на некои заразни болести	Сакагија, антракс, туберкулоза, бруцелоза, бес, лигавка и шал, чума кај свињите, атипична чума кај птиците, краста.
5.	Основни знаења за некои паразитни болести	Пироплазмоза, метилавост, бобичавост кај свињи и говеда, трихинела, ехинококоза.
6.	Улога на кучињата во ширењето на заразните и паразитните болести	Улога на кучињата во ширењето на заразните болести. Улога на кучињата во ширењето на паразитните болести.
7.	Претпазни мерки и сузбивање на заразни и паразитни болести	Претпазни мерки против одделни заразни и паразитни болести. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на обори и штала, на транспортни средства, на алишта, кожни предмети. Непитетно отстранување на мрши од повисани животни. Лична дезинфекција.

II — Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, уништување на кучиња скитници

Ред. бр.	Тема	Содржина на темата
1.	За дезинфекцијата воопшто	Што е дезинфекција. Видови на дезинфекција. Средства за хемиска дезинфекција. Дезинфекција при бактериолошки оболувања. Дезинфекција при вирусни оболувања. Апарати и машини за дезинфекција. Дезинфекција со прегреана пара под притисок.
2.	За дезинсекцијата воопшто	Што е дезинсекција. Средства и начини за вршење дезинсекција.
3.	За дератизацијата воопшто	Што е дератизација. Средства и начини за вршење на дератизација.
4.	Кучето како пријател и непријател на човекот	Кучето како пријател на човекот (домашно куче, ловдско куче, полициско куче, овчарско куче). Кучето како непријател на човекот (скитачки и улични). Средства и начини за уништување на скитачките, уличните кучиња.

* * *

Програмата за ветеринарен хигиеничар по предметите:

1. Ветеринарна хигиена (зоохигиена); 2. Патолошка секција, земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториски преглед; и 3. Ветеринарни прописи и организација на ветеринарната служба е иста како и за ветеринарен болничар.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

158.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 203 став 1 точка 11 во врска со член 156 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Деловното здружение на југословенските новински претпријатија и новински установи во Белград, склучуваат

ДОГОВОР ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОЛПОРТЕРИТЕ НА ПЕЧАТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира пензиското и инвалидското осигурување на колпортерите на печат и членовите на нивните семејства на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија.

Член 2

Колпортери на печат во смисла на овој договор се физички лица, кои со провизија продаваат и разнесуваат печат на претплатниците врз основа на договор склучен со новинско претпријатие и новинска установа, односно со деловна единица на новинско претпријатие или новинска установа или врз основа на договор склучен со друга организација која се занимава со продавање на печат или со ревизорот (комисионерот) на весници, кои имаат одобрение од Деловното здружение на новинските претпријатија и новинските установи (во натамошниот текст: Деловно здружение) за продажба на печат преку колпортери, како и ревизори на весници а на кои вршењето на колпортерската односно ревизорската дејност им е единствено или

главно занимање (во натамошниот текст: колпортерска дејност).

Како единствено или главно занимање во смисла на став 1 од овој член се смета ако колпортерот од колпортерската дејност остварува месечен приход од најмалку 500,00 бруто динари.

Член 3

Правата од пензиското и инвалидското осигурување ги имаат осигурениците од член 2 на овој договор и членовите на нивните семејства во обем и под условите што се определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е определено поинаку.

На осигурениците од овој договор се применуваат одредбите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за остварување, користење и губење на правата и постапката за остварување на правата, ако со овој договор не е определено поинаку.

Одредбите на законите наведени во став 1 на овој член, со кои се регулирани правата на осигурениците — борци од НОВ и шпанските борци се применуваат и на осигурениците борци на НОВ и шпанските борци кога ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор.

Член 4

Правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат со признавање својство на осигуреник.

Својството на осигуреник се установува од првиот ден на наредниот месец откако по заклучувањето на договорот колпортерот остварил приход од член 2 став 2 на овој договор.

Ако колпортерот склучи договор за колпортерска дејност во текот на месецот, цензусот на приходите од ставот 2 на овој член се утврдува сразмерно со бројот на деновите поминати во вршење на колпортерска дејност.

Својството на осигуреник престанува со денот на раскинувањето на договорот за вршење на колпортерска дејност, како и во случај кога колпортерот во текот на три едноподруго календарски месеци не оствари приход најмалку од 500,00 бруто динари.

Член 5

Обврската за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување настанува со признавањето својство на осигуреник.

За пензиското и инвалидското осигурување што се спроведува по овој договор се пресметуваат и уплатуваат придонеси пропишани со Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од единствената основица определена со овој договор.

Член 6

Основицата на осигурувањето што служи за определување на правата и плаќањето на придонесот се утврдува во единствен износ.

Член 7

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остварат правата од пензиското и инвалидското осигурување и тие да им се исплатуваат дури по престанокот на вршењето на колпортерската дејност и кога сите стасани придонеси за пензиското и инвалидското осигурување бидат уплатени во целост.

Член 8

Пензиите, паричниот надоместок за телесно оштетување и додатокот за помош и нега по овој договор се усогласуваат со движењето на трошоците на животот и со општите економски движења на вработените во Републиката, според мерилата и начелата утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 9

На осигурениците кои остваруваат право на старосна односно инвалидска пензија, како и на членовите на нивните семејства кои остваруваат право на семејна пензија, не им следува право на заштитен додаток на пензијата.

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 10

Правата од пензиското осигурување ги остваруваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите општи акти на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за лица во здружениот труд, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 11

Осигурениците не можат да остварат старосна пензија по одредбите на член 175 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 12

Право на старосна пензија може да се оствари откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на колпортер на печат.

Член 13

Право на семејна пензија може да се оствари ако умрениот осигуреник поминал најмалку една година во осигурување во својство на колпортер на печат.

Едногодишен рок на осигурување од ставот 1 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот, ако смртта настанала како последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 14

Старосната пензија се определува од пензиската основа која се утврдува од просечниот износ на основиците на осигурувањето според кои е уплатуван придонесот за пензиското и инвалидското осигурување во последните десет години осигурување пред остварувањето на правото на пензија, или во кои и да било последователни десет години осигурување од членот 29 од овој договор.

За пресметување на десетгодишниот просек на основиците на осигурување се земаат предвид само основиците на осигурување од онаа календарска година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци.

Член 15

Додека осигуреникот не наврши 10 години на осигурување во својство на колпортер, сметано од 1. I. 1966 година наваму, пензиската основа ќе се утврдува според основиците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен по 1. I. 1966 година до денот на остварување правото на пензија, без примена на одредбите од член 14 став 2 од овој договор.

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 16

Правата од инвалидското осигурување се обезбедуваат за случај на инвалидност, телесно оштетување од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на колпортерската дејност.

Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност и телесно оштетување предизвикани од болест, повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест.

Осигурениците ги остваруваат сите права од инвалидското осигурување во обем и под условите што се определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 17

Инвалидност во смисла на член 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој договор постои кога кај осигуреникот, поради болест, повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест, настане губење или намалување на способноста за вршење на дејноста колпортер на печат, кое не може да се отстрани со лекување, односно со мерки на медицинска рехабилитација.

Член 18

Право на инвалидска пензија може да се оствари откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување како колпортер на печат.

По исклучок од ставот 1 на овој член осигуреникот кај кого настапи инвалидност предизвикана со несреќа на работа или професионална болест, остварува право на инвалидска пензија и пред истекот на 3 години во осигурување во својство на колпортер на печат.

Член 19

Инвалидска пензија се определува од пензиската основа што се утврдува на ист начин на кој се утврдува основата за старосна пензија според член 14 од овој договор.

Член 20

Како своја работа во смисла на член 44 точка 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и овој договор се сметаат работите што ги врши осигуреникот во рамките на својата дејност како колпортер на печат.

Како друга соодветна работа во смисла на член 44 точка 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и овој договор се смета работата односно работното место на кое инвалидот на трудот е способен со работно напрегање кое не ја влошува положбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок да работи определено работно време според преостанатата работна способност. При определувањето на таа работа, односно работно место во предвид се зема стручната подготовка и работното искуство на инвалидот на трудот.

Преостаната способност за вршење на својата работа во смисла на член 44 став 3 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и овој договор постои ако инвалидот на трудот е способен со работно напрегање, кое не ја влошува положбата на неговата инвалидност, и со нормален работен учинок да ги врши работите на колпортер на печат, односно ревизор најмалку половина од полното работно време.

Преостаната способност за вршење на друга соодветна работа во смисла на член 44 точка 4 од Статутот и овој договор постои ако инвалидот на трудот е способен без професионална рехабилитација да работи на друга соодветна работа со работен напор кој не ја влошува положбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок, најмалку половина од полното работно време, односно ако со професионална рехабилитација може да се оспособи на друга соодветна работа да работи со полно работно време.

Член 21

Осигуреник — инвалид на трудот од III категорија на инвалидност, кој со оглед на положбата на инвалидност и преостанатата работна способност не може да работи на друга соодветна работа, а кој се стекне со право на професионална рехабилитација, се оспособува по пат на приучување за работа на друга соодветна работа за која се бара стручна подготовка стечена со приучување (IV категорија).

На инвалид на трудот од III категорија на инвалидност, кој е способен за работа на друга соодветна работа без професионална рехабилитација му се обезбедува вработување на работа односно работно место за кое не се бара стручна подготовка (V категорија).

Член 22

Право на професионална рехабилитација и вработување на колпортерите им се обезбедува по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во случај на инвалидност од III категорија.

Трошоците во врска со професионалната рехабилитација односно вработување на инвалидите од ставот 1 на овој член, вклучувајќи ги и паричните надоместоци што на инвалидите на трудот им припаѓаат по овој договор паѓаат на товар на средствата на Заедницата.

Член 23

Професионалната рехабилитација на осигуреникот и упатувањето на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како е тоа предвидено со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 24

Како основа за определување на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација, како и за определување на привремен надоместок во врска со користењето право на вработување на друга соодветна работа се зема основницата на осигурувањето од член 29 на овој договор.

Висината на материјалното обезбедување односно привременот надоместок се определува во обем и под условите предвидени со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија што важат за осигурениците во здружениот труд.

Член 25

Кога за определување на одделни права по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен во определен период пред настапувањето на инвалидност, како личен доход за определување на тие права по овој договор се земаат износите на основниците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во соодветниот временски период пресметан во смисла на соодветните одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 26

Во пензиски стаж на осигурениците се сметаат:

1) периодите на стажот на осигурување навршени во осигурување по договорите за пензиско и инвалидско осигурување на колпортерите на печат;

2) — а) времето поминато во вршење на колпортерска дејност пред 1. V. 1961 година, ако таа дејност е вршена како единствено или главно занимање и тоа онолку време колку е поминато во осигурување по договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат или во работен однос по 15. V. 1945 година;

— б) на осигуреник кој навршил 60 години на живот (маж) односно 55 години на живот (жена) и кој има најмалку 10 години колпортерска дејност пред востановувањето на социјалното осигурување на колпортерите на печат (пред 1. V. 1961 година), се признава во пензиски стаж по две години од поранешната колпортерска дејност за секоја година помината во осигурување или во работен однос по 15. V. 1945 година, со тоа што на тој начин од поранешната колпортерска дејност може да се признае најмалку 20 години;

— в) на осигуреник кој навршил 65 години живот (маж) односно 60 години живот (жена) и кој има најмалку 15 години колпортерска дејност пред почетокот на востановувањето на социјалното осигурување на колпортерите на печат (пред 1. V. 1961 година), во пензиски стаж се признава по три години од поранешната колпортерска дејност за секоја година помината во осигурување или во работен однос по 15. V. 1945 година;

3) периодите на пензиски стаж од член 142 до 146 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;

4) при пресметување во пензиски стаж на времето поминато во вршење на колпортерска дејност пред 1 мај 1961 година, овластената стручна служба е должна претходно да прибави податоци и мислење од Деловното здружение за обемот на колпортерската дејност на осигуреникот (големина на подрачјето на кое осигуреникот вршел колпортерска дејност, приближен број на продадени примероци на печат и др.) од кои може да се установи дали и во кое време колпортерската дејност му била единствено или главно занимање и дали е вршено постојано и непрекинато.

Член 27

Кога признавањето на определени периоди во пензиски стаж по Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е условено со стекнување својство на работник во здружен труд или престанок на тоа својство, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на колпортерската дејност, односно одредено траење или престанок на вршењето на таа дејност.

Член 28

Временските периоди поминати во вршење на колпортерска дејност по 1. V. 1961 година кои не биле признати во пензиски стаж во смисла на член 26 точка 1 од овој договор затоа што колпортерот во тоа време не бил во осигурување бидејќи не го остварил договориот пропишан просечен бруто доход, се сметаат како оправдани прекините на работа при пресметувањето густината на стажот на осигурување по член 20 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 29

Основицата на осигурување која служи за плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и определување на правата се утврдува во единствен износ од 1.242,00 динари.

Член 30

Во зависност од порастот на личните доходи на работниците во Републиката, основицата на осигурувањето од претходниот член, почнувајќи од 1. I. 1974 година задолжително во почетокот на секоја календарска година се пресметува на соодветен повисок износ со примена на валоризационен коефициент што е утврден со одлука на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, доколку порастот на личните доходи во Републиката во изминатата година изнесува најмалку за 5%.

Ако порастот на личниот доход во минатата година во Републиката бил помал од 5%, па затоа не е извршено пресметување на основиците на осигурувањето во смисла на став 1 од овој член, процентот на зголемувањето на личните доходи од претходната година се додава на процентот на зголемувањето на личните доходи во наредната година, па основицата на осигурувањето се зголемува за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи во двете години во смисла на став 1 од овој член.

ПРИДОНЕСИ

Член 31

Придонесот за осигурувањето според овој договор се пресметува и уплатува од основицата на осигурувањето по стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување што по одредбите на Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за поодделни години (периоди) ги определува Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското

осигурување на Македонија за осигурениците во здружениот труд и тоа пресметани за примена на неговите износи.

Обврската за уплата на придонесот стасува првиот ден во месецот за тековниот месец.

Член 32

Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на колпортерите на печат го пресметува и уплатува Деловното здружение, како обврзник за уплата на придонесот во полза на збирната жиросметка на средствата на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Деловното здружение плаќа придонес пресметан од основицата на осигурувањето која на осигуреникот му е определена по член 29 на овој договор.

Член 33

Обврската за плаќање на придонесот престанува со изминувањето на месецот во кој настапила привремената неспособност (спреченост) за работа и придонесот не се плаќа за сето време на непрекинатото траење на таа неспособност до крајот на месецот во кој престанала неспособноста за работа.

Заради правилна примена на одредбите од став 1 на овој член, надлежната стручна служба е должна до 30 во месецот за изминатиот месец да го известат Деловното здружение за износите на придонесот кој се однесува на времето за кое не се плаќа придонес.

Надлежната стручна служба е должна по барање на Деловното здружение да му даде на увид нужни податоци заради проверка на правилноста на пресметувањето и наплатата на придонесите.

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА

Член 34

Правото на старосна и инвалидска пензија остварени по овој договор, се користи по престанокот на вршењето на колпортерската дејност, а исплатата на пензија се одредува почнувајќи од првиот ден на наредниот месец по уплатата на сите неплатени придонеси.

За користењето, запирањето, губењето и престанокот на останатите права од пензиското и инвалидското осигурување се применуваат одредбите од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 35

На уживателот на пензија му се запира исплатата на пензијата за време додека е во работен однос или врши работи или задачи за основни и други организации на здружен труд, државни органи, задруги, општествени и други организации, како и за време на вршење самостојна дејност за која е установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување.

Заедницата може да одреди да им се исплатува дел од пензијата на вработените корисници на пензија, или корисниците на пензија кои вршат самостојна дејност за која е установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување, кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена) а истата е помала од просечниот личен доход во Републиката за време на вработувањето односно вршењето на самостојната дејност.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 36

Права од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор може да оствари колпортер на печат односно ревизор на кого му е признато својство на осигуреник.

Својството на осигуреник и основицата на осигурување врз основа на пријавата, со решение ги утврдува филијалата на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, односно овластената стручна служба на чие подрачје се наоѓа новинското претпријатие или установа со која е склучен договор во смисла на член 2 од овој договор. Ова решение треба да содржи, покрај другото, фамилијарно и родено име на колпортерот на печат, износот на остварениот бруто приход од член 2 став 2 на овој договор, износот на основицата на осигурувањето, стапката и износот на придонесот што го плаќа деловното здружение, како и бројот на сметката на која се уплатува придонесот.

Против решението од ставот 2 на овој член колпортерот односно ревизорот, како и Деловното здружение имаат право на жалба.

Член 37

Примерок од решението за признавање својството на осигуреник, за определување основица на осигурувањето, за пензискиот стаж и за правата од пензиското и инвалидското осигурување, надлежната стручна служба доставува до осигуреникот, подносителот на пријавата и Деловното здружение.

Член 38

Пријава на осигурување, пријава за промена на осигурувањето и одјава на осигурувањето поднесуваат до надлежната стручна служба новинските претпријатија и новинските установи, односно нивните деловни единици (деловници и сл.) за сите колпортери кои се занимаваат со продажба и разнесување на печат на нивна сметка и други организации кои се занимаваат со продажба на печат за своите колпортери и ревизорите на весници за себе и своите колпортери (во натамошниот текст: подносител на пријава).

Пријавата на осигурување се поднесува во рок од 8 дена по истекот на месецот во кој колпортерот остварил бруто доход во износ од најмалку 500,00 динари (член 2 став 2 од овој договор).

Подносителот на пријавата е должен во рок од 8 дена писмено да ја извести надлежната Стручна служба за раскинување на договорот со ревизорот односно со колпортерот на печат.

Член 39

Подносителот на пријавата е должен со пријавата на осигурувањето да ги приложи следните докази:

1) Организацијата која не е новинско претпријатие или новинска установа — потврда од Здружението за одобрување на продажбата на печат преку колпортер.

2) Ревизорот на весници за себе, потврди од новинските претпријатија односно новинските установи за својството на ревизор и потврди за височината на остварениот месечен бруто доход од најмалку 500,00 динари, а со пријавата на осигурувањето за своите колпортери — потврда од Здружението за одобрување на продажба на печат преку колпортер и заверена изјава на колпортерот за неговиот остварен месечен бруто приход во износ од најмалку 500,00 динари.

Член 40

Ако со овој договор не е определено поинаку, правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат по постапката утврдена со Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и одредбите на Законот за општа управна постапка.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

На осигурениците кои на денот на влегувањето во сила на овој договор се осигурени по Договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат бр. 01-3152 од 23. X. 1968 година (во натамошниот текст: Договорот од 23. X. 1968 година) надлежната стручна служба по службена должност ќе им одреди со решение од 1. I. 1974 година основица на осигурување од членот 29 на овој договор и од таа основица ќе го пресметува придонесот.

За осигурениците од став 1 на овој член рокот од 3 месеци од членот 4 став 4 на овој договор тече од денот на применувањето на овој договор.

Член 42

На колпортер на печат односно ревизор кој до денот на применувањето на овој договор вршел колпортерска односно ревизорска дејност на кого не му е признато својство на осигуреник по Договорот од 23. X. 1968 година бидејќи не ги исполнил условите од член 4 став 2 на тој договор ќе му се признае својство на осигуреник по основа на овој договор од 1. I. 1974 година ако во времето од 1 до 31 XII. 1973 година остварил бруто доход од член 2 став 2 на Договорот од 23. X. 1968 година под услов целиот тој месец да вршел дејност на колпортер односно ревизор.

Одредбите од член 41 став 2 на овој договор се применуваат на осигурениците од став 1 на овој член.

Колпортерите и ревизорите на печат кои не ги исполнуваат условите од став 1 на овој член, својство на осигуреник стекнуваат кога ќе ги исполнат условите од член 2 став 2 и член 4 став 3 од овој договор.

Член 43

Појаснувања за примената и спроведувањето на овој договор дава, по потреба, Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, во согласност со Деловното здружение.

Член 44

Овој договор може да се менува само во согласност на договорните странки. Ако тие не постигнат спогодба за измена на договорот, спорот ќе го решава арбитражна комисија од 3 члена. Во арбитражната комисија секоја странка именува по еден член, а овие спогодбено го избираат третият член — како претседател. Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за обете странки.

Член 45

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а дојде до измена во тие прописи, при остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување и извршувањето на обврските од овој договор, ќе се применат соодветните изменети прописи.

Член 46

Со денот на влегувањето во сила на овој договор, престануваат да важат одредбите на Договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат на подрачјето на СРМ, бр. 01-3152 од 23. X. 1968 година.

Член 47

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Бр. 01-371/1
13 јуни 1974 година
Скопје

Договарачи:

За Деловното здружение на југословенските новински претпријатија и новински установи, в. д. секретар,
Слободан Максимовиќ, с. р.

Зиското и инвалидското осигурување на Македонија, По овластување директор,
Душко Горгиев, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 159.

Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување и точка XII од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 2 јули 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ ОПШТИНСКИ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУНИ—ДЕКЕМВРИ 1974 ГОДИНА

I

1. За обезбедување средства за вршење задачите и работите на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување за периодот јуни—декември 1974 година здружените општински заедници на здравството и здравственото осигурување уплатуваат придонес во височина утврдена со оваа одлука.

2. Височината на придонесот од претходната точка се утврдува во зависност од вкупните приходи остварени во претходната година на подрачјето на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување одделно за здравственото осигурување на работниците и за здравственото осигурување на земјоделците.

3. Вкупниот придонес на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување за периодот јуни—декември 1974 година се утврдува во износ од 1.422.971 динари и се распоредува:

Општинска заедница	Годишен придонес		Вкупен придонес
	од работници	од земјоделци	
1	2	3	4
1. Скопје	505.303	17.120	522.423
2. Битола	98.442	17.390	115.832
3. Прилеп	68.933	17.762	86.695
4. Куманово	65.062	13.850	78.912
5. Кратово	5.477	2.230	7.707
6. Крива Паланка	13.284	4.735	18.019
7. Титов Велес	97.944	10.590	108.534
8. Кавадарци	29.745	3.210	32.955
9. Штип	48.190	6.087	54.277

1	2	3	4
10. Берово	10.120	3.232	13.352
11. Делчево	13.246	2.515	15.761
12. Кочани	22.693	7.760	30.453
13. Пробиштип	10.647	1.153	11.800
14. Радовиш	11.585	5.894	17.479
15. Охрид	42.295	3.858	46.153
16. Кичево	26.506	3.300	29.806
17. Струга	22.535	4.364	26.899
18. Дебар	7.965	1.150	9.115
19. Струмица	44.225	14.646	58.871
20. Тетово	50.928	21.720	72.648
21. Гостивар	35.605	12.178	47.783
22. Свети Николе	13.765	3.732	17.497
Вкупно:			244.495 178.476 1.422.971

4. Од средствата на придонесот ќе се финансираат трошоците за самоуправните органи во Републичката заедница, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија, Стручната служба на Републичката заедница и другите трошоци во врска со спроведувањето на здравственото осигурување.

5. Општинските заедници придонесот од точката 3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза на жиро-сметката на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување најдоцна до 10-ти во месецот за изминатиот месец и тоа во височина од 1/7 од утврдениот вкупен износ на придонесот за здравственото осигурување на работниците и здравственото осигурување на земјоделците.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-159/1
10 јули 1974 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

160.

Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување и точка XII од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничка седница на сите собори на делегатите одржана на 2 јули 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАЈ 1974 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдува придонесот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и земјоделците за вршење на задачите и работите на сојузите на здравственото осигурување на работниците и земјоделците на Македонија, за периодот јануари—мај 1974 година.

2. Височината на придонесот од претходната точка се утврдува според бројот на осигурениците односно осигурените лица утврден за претходната година на подрачјето на заедницата на здравствено осигурување на работниците и земјоделците.

3. Придонес од точката 1 од оваа одлука ќе уплатат општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, како приемници на правата и обврските од заедниците на здравственото осигурување на работниците и земјоделците.

4. Вкупниот износ на придонесот на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување за периодот јануари—мај 1974 година се утврдува на 602.541 динари и истиот се распоредува:

Општинска заедница	Здравст. осигурување на:		Вкупно
	работници	земјоделци	
1. Скопје	174.500	13.740	188.240
2. Битола	39.230	11.700	50.930
3. Прилеп	27.545	12.725	40.270
4. Куманово	22.270	15.155	37.425
5. Кратово	2.405	1.765	4.170
6. Крива Паланка	5.000	4.260	9.260
7. Титов Велес	32.540	8.085	40.625
8. Кавадарци	11.120	2.826	13.946
9. Штип	20.070	4.165	24.235
10. Пробиштип	3.845	1.203	5.048
11. Радовиш	4.480	3.854	8.334
12. Свети Николе	5.765	1.946	7.711
13. Кочани	9.330	4.507	13.837
14. Делчево	5.265	2.401	7.666
15. Берово	4.660	2.272	6.932
16. Охрид	14.640	2.738	17.378
17. Струга	10.480	3.113	13.593
18. Дебар	3.157	1.066	4.223
19. Кичево	7.455	3.043	10.498
20. Тетово	21.880	23.835	45.715
21. Струмица	16.668	13.056	29.724
22. Гостивар	11.965	10.816	22.781
Вкупно:	454.270	148.271	602.541

5. Од средствата на придонесот ќе се финансираат трошоците за работење на самоуправните органи, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија и Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

6. Општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, по одбитокот на уплатениот придонес, што се однесува за подрачјето на таа заедница, остатокот на утврдениот придонес ќе го уплатат во полза на жиро-сметката на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ**

Број 01-158/1
2 јули 1974 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

161.

Врз основа на член 12 алинеја 6 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За секретар на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, се именува Александар Донов.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-170/1
27 мај 1974 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

162.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и членот 45 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 28. VI. 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

а) Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците се утврдува на 7,10% на бруто, односно 9,90% на нето основица и тоа:

— за задолжителни видови на здравствена заштита 2,50% на бруто, односно 3,5% на нето основица, и

— за здравствена заштита што Заедницата самостојно ја утврдува 4,60% на бруто, односно 6,40% на нето основица.

б) Стапката на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,50%, а ќе се пресметува:

— од доходот за основните организации на здружениот труд разврстена во дејностите 1 до 8;

— од личниот доход за обврзниците на придонесот разврстени во дејностите 9 и 0.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 20% од нето личниот доход односно од основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се пресметува одделно за секој осигурен ризик според единствените износи на придонесот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1974 година број 0402-1215/5 од 23 јануари 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/74).

Број 0205-949/8
28 јуни 1974 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

163.

Врз основа на член 29 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 45 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на здравствено осигурување на работниците — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 19/73), а во врска со член 223 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 39/72), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на својата седница одржана на 28. VI. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Каматата на износот на придонесот за здравствено осигурување на осигурениците — лицата што вршат самостојна дејност со личен труд, кој не е платен во пропишаниот рок, се определува во височина од 12% годишно, под услов осигуреникот да склучи договор со Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, со кој ќе се обврзе дека стасаниот а неуплатениот придонес за здравственото осигурување до денот на склучувањето на договорот ќе го уплати во рок од најмногу три години во определени рати, со тоа што едновременно во тој период ќе го уплатува тековниот придонес.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

Број 0205-949/9
28 јуни 1974 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

164.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 3 и член 63 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 11 јуни 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ- ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМО- СТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ

I

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за текуштата година.

За самостојните занаетчи и самостојните угостители на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојното вршење на стопанската дејност во текуштата година, со тоа што основицата на придонесот за здравственото осигурување не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката за текуштата година.

II

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојната занаетчиска односно угостителска дејност е утврдена за дел од календарската година, основицата на осигурувањето се утврдува според таа даночна основица (личен доход).

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска односно угостителска дејност не е утврдена, како основица за плаќање на придонесот и определување на правата по основ на здравственото осигурување, привремено ќе се смета најниската основица на осигурувањето од точка I став 2 на оваа одлука со тоа што конечното утврдување на основицата на осигурувањето ќе се изврши кога ќе се утврди даночната основица (личниот доход) од самостојното вршење на стопанската дејност.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

Бр. 04-2224/3
11 јуни 1974 година
Штип

Претседател,
Тодор Барбарев, с. р.

165.

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 3 и член 63 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 11 јуни 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА

Член 1

Став 2 на членот 1 од Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74), се менува и гласи:

„Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од бруто личниот доход“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Тарифата за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1974 година.

**СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП**

Бр. 04-2224/4
11 јуни 1974 година
Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

**ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ
ВЕЛЕС**

166.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 28 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собра-

нието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се утврдува органот на управувањето, неговите извршни органи и постојните органи и тела, како и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес (во натамошниот текст: Заедница).

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

III

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 11 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 5 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

IV

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствена заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

V

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за жалби;
2. Комисија за избор и именување.

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена избрани за време од 4 години, на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Комисијата за избор и именување има претседател и 2 члена избрани на време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

VI

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување.

VII

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањето од надлежност на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

VIII

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

За секретар на Заедницата може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови: да има завршено правен или економски факултет или висока стручна подготовка призната според посебни прописи и да има најмалку 10 години работно искуство, од кои 5 години на раководно работно место.

IX

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;

— ја застапува Заедницата во правните односи со другите органи и организации;

— ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружениот труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица;

— му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието на Заедницата, на соборите на Собранието и на Извршниот одбор;

— се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

X

Секретарот на Заедницата истовремено раководи со работите на Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следните работи:

— се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата;

— се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;

— решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

— врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ акт или акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е спротивен на закон односно друг пропис, општествен договор, самоуправни спогодба или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот кој што го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука, секретарот е должен да му предложи на Собранието на Заедницата да го спре од извршување таквиот акт.

XI

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има Стручната служба организирана како работна заедница во нејзин состав, без својство на правно лице.

Стручната служба средствата за работа ги води на посебна жиро-сметка во Службата на Општественото книговодство — Титов Велес.

До донесувањето на општ акт за организацијата на Стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизацијата на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците, со денот на конституирањето на оваа заедница се презема со постојаната организација и систематизација на работните места.

Преземените работници на Стручната служба на Општинската заедница на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес ќе се распоредат на работа во Стручната служба на Заедницата на работни места утврдени со постојаната организација и систематизација на работните места.

Одлука за распоредување на работниците од претходниот став, освен за работниците со посебни овластувања и одговорности — раководни работници, донесува органот на управувањето на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Директорот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците ќе се именува за секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес до истекот на времето за кое е избран, а работниците на раководните работни места во Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување — Титов Велес ќе се именуваат и распоредат на истите работни места во Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, за период од 4 години.

XII

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 год.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Бр. 247/2

27 април 1974 година
Титов Велес

Претседател,
Љ. Ашиков, с. р.

167.

Врз основа на член 28 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес и точка VIII став 2 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС****I**

За секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес се именува Сланев Андреев Милан од Титов Велес.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОВРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Бр. 247/3

27 април 1974 година

Титов Велес

Претседател,

Љ. Ашиков, с. р.

168.

Врз основа на член 28 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТНИЦИ НА РАКОВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС****I**

За раководни работници во Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, се именуваат:

1. За раководител на Службата по здравствено осигурување во Стручната служба во Титов Велес — Сугарев Тодор од Титов Велес;

2. За раководител на Службата за долгорочно осигурување во Стручната служба во Титов Велес — Тончов Томе од Титов Велес;

3. За раководител на Службата по финансии во Стручната служба во Титов Велес — Митев Димитар од Титов Велес;

4. За раководител на Службата за правни и општи работи во Стручната служба во Титов Велес — Горгиев Благој од Титов Велес;

5. За раководител на Филијалата во Стручната служба во Гевгелија (управник) — Тасев Андон од Гевгелија;

6. За раководител на Филијалата во Стручната служба во Неготино (управник) — Јованов Јордан од Неготино.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОВРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Број 247/4

27 април 1974 година

Титов Велес

Претседател,

Љ. Ашиков, с. р.

169.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 28 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на сите собори на делегати, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ****I**

Со оваа одлука, до донесување на Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес (во наглаголниот текст: Заедница) се утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем на правата што осигурените лица — корисници на услугите (работници и земјоделци) ги имале до денот на применувањето на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОВРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Бр. 247/5

27 април 1974 година

Титов Велес

Претседател,

Љ. Ашиков, с. р.

170.

Врз основа на член 28 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

I

До донесување на Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес (во натамошниот текст: Заедница), по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Бр. 247/6
27 април 1974 година
Титов Велес

Претседател,
Љ. Ашиков, с. р.

171.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 точка 7 и 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седниците на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се утврдуваат висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, посто-

јаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство и основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници.

II

Висината на стапките на придонесите и постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување од претходната точка се утврдуваат во висина утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес и тоа:

— Одлуката за висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, бр. 01-752/1 од 24. XII. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74).

— Одлуката за утврдување на постојаните износи на придонесите на одделни категории осигуреници, бр. 01-60/9 од 30. I. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 21/73).

III

Основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. VII. 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72) и Одлуката за утврдување на основиците за пресметување придонесот за здравственото осигурување на одделни категории осигуреници неопфатени со одлуката за утврдување на такви основици од Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Македонија, на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, бр. 01-60/10 од 30. I. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 21/73).

IV

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. V. 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Бр. 247/7
27 април 1974 година
Титов Велес

Претседател,
Љ. Ашиков, с. р.

172.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седниците на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржани на 27. април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

До крајот на 1974 година висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува во висина утврдена од Собранието

на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, со Одлуката за висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците, бр. 761/1 од 28. XII. 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 год.

**СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС**

Бр. 247/8

27 април 1974 година
Титов Велес

Претседател,
Љ. Ашиков, с. р.

173.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 37, точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 25 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се утврдува органот на управувањето на основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес (во натамошниот текст: Заедница) и неговите извршни органи.

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

III

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 11 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 5 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

IV

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиските планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствена заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

V

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира постојани и повременни тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

VI

Вршењето на стручните, финансиските и административните работи основната заедница го обезбедува преку самоуправно спогодување со Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес за вршењето на тие работи од страна на Стручната служба на Општинската заедница.

VII

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

**СОБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС**

Бр. 247

25 април 1974 година
Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

174.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 37, точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Неготино, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 24 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се утврдува органот на управувањето на основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Неготино (во натамошниот текст: Заедница) и неговите извршни органи.

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

III

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 9 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 4 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

IV

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиските планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навременото спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурените во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствена заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

V

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

VI

Вршењето на стручните, финансиските и административните работи основната заедница го обезбедува преку самоуправно спогодување со Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес за вршењето на тие работи од страна на Стручната служба на Општинската заедница.

VII

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — НЕГОТИНО

Бр. 247/Н
24 април 1974 година
Неготино

Претседател,
Димитар Андов, с. р.

175.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 37, точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 30 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се утврдува органот на управувањето на основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија (во натамошниот текст: Заедница) и неговите извршни органи.

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 11 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 5 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

III

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиските планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствена заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

IV

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

V

Вршењето на стручните, финансиските и административните работи основната заедница го обезбедува преку самоуправно спогодување со Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес за вршењето на тие работи од страна на Стручната служба на Општинската заедница.

VI

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

Бр. 247/Г
30 април 1974 година
Гевгелија

Претседател,
Ристо Гуров, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

176.

Врз основа на член 35 од Самоуправната спогодба за основање на општинска самоуправна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид и член 32 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување на СРМ — Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на заедничката седница на сите собори, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ЗА ПРАВОТО ОД ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОК НА ДЕЦА, ОД СТРАНА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

I

Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид ќе ги врши работите во врска со остварување на правото од пензиско и инвалидско осигурување и додаток на деца и после 1 мај 1974 година во целост како што тие работи се вршат до 30 април 1974 година, по овластувањето на Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СРМ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. 5. 1974 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-3136
29 април 1974 година
Охрид

Претседател на собранието,
Александар Стефаноски, с. р.

177.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 21, став 1, точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на заедничката седница на сите собори на делегати, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот и другите самоуправни општи акти на Заедницата на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Заедница) се утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат по обем на правата што осигурените лица — корисници на услугите (работници и земјоделци) ги имале до денот на применувањето на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука, ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид, одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид, одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

Бр. 02-3128
29 април 1974 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

178.

Врз основа на член 21, став 1, точка 1, а во врска со член 22 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД****I**

До донесување на Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид (во натамошниот текст: Заедница) по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

Бр. 02-3131

29 април 1974 година

Охрид

За Претседател,
Миле Танески, с. р.

179.

Врз основа на член 23, став 1, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА, БР. 02-9732 ОД 27-XII-1973 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БР. 47/73)****I**

Членот 1 се менува и гласи:

„Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1974 година се определува во височина од 7% и истата ќе служи за утврдување на бруто основницата, додека пресметувањето и плаќањето на овој придонес ќе се врши по стапка од 9,875% од нето личните доходи и личните примања.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,40% од остварениот доход, намален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход.“

II

Членот 3 се брише.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1974 година.

Бр. 02-3135

29 април 1974 година

Охрид

За Претседател,
Миле Танески, с. р.

180.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 23, став 1, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седниците на соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ****I**

До крајот на 1974 година висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува во висина утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид, со одлуката за височината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците, бр. 02-9706 од 26. 12. 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

Бр. 02-3133

29 април 1974 година

Охрид

За Претседател,
Миле Танески, с. р.

181.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 23, став 1, точка 8 и 9 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седниците на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС, ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ****I**

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се утврдуваат висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица вон работен однос и основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници и за лица вработени кај приватни работодавци.

II

Висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување од претходната точка се утврдуваат во висина утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Охрид и тоа:

— Одлука за висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, бр. 02-9732 од 27. 12. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73);

— Одлука за придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица вон работен однос, бр. 02-8518 од 30. 12. 1971 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/71).

III

Основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, бр. 01-390/1 од 12. 7. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72), освен основиците утврдени со членот 3, став 1, точка 1 и 4 од Одлуката на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид, бр. 02-6761 од 28. 9. 1973 година.

IV.

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ, а ќе се применува од 1. 5. 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

За Претседател,
Миле Танески, с. р.

182.

Врз основа на член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 јуни 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС

I

Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос, осигурани при Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид.

II

Обврзниците на придонесот за здравствено осигурување определени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ и тоа:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време (член 13 став 1 точка 6 од Законот) — 80,00 динари;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец (член 13 став 1 точка 7 од Законот) — 50,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурани за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организи-

рани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување и лицата — припадници на територијалните единици, лицата — припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на задачите на територијалната одбрана (член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) — 50,00 динари;

4. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — 50,00 динари;

5. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за време на траењето на практична работа во врска со наставата, лицата кои учествуваат на младински работни акции по прописите за инвалидско осигурување се осигурани за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции, лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита и за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1 до 5 и точка 8 од Законот) — 5,00 динари.

III

Посебен придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигурен член на семејството при Заедницата во месечен износ од 60,00 динари.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 7. 1974 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 02-8517 од 30. 12. 1971 година.

Бр. 02-4141

14 јуни 1974 година

Охрид

Претседател на Собранието,
Александар Стефаноски, с. р.

183.

Врз основа на член 23 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14. 6. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

Член 2

Основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како: градежни работници, угостителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машинбравари, бравари и автомеханичари се утврдуваат според квалификациите по следните износи:

— за неквалификувани работници	1.200 динари
— за полуквалификувани работници	1.400 динари
— за квалификувани работници (струч. оспос.)	1.800 динари
— за висококвалификувани работници	2.200 динари

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности наведени во член 2 од основните се утврдуваат, според квалификациите, следните износи:

— за неквалификувани работници	900 динари
— за полуквалификувани работници	1.000 динари
— за квалификувани работници	1.100 динари
— за висококвалификувани работници	1.500 динари
— за домашни помошнички	800 динари

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 7. 1974 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-6761 од 28. 9. 1973 година.

Бр. 02-4142

14 јуни 1974 година

Охрид

Претседател на Собранието,
Александар Стефаноски, с. р.

184.

Врз основа на член 23 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на својата седница одржана на 14 јуни 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА, БР. 02-9732 ОД 27. 12. 1973 ГОДИНА И БР. 02-3135 ОД 29. 4. 1974 ГОДИНА

I

Во членот 1 став 2 се менува и гласи:

„Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува и тоа:

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на доход — во височина од 0,40% од остварениот доход, намален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход;

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзници на данок на доход — во височина од 0,424% од нето личните доходи и други лични примања“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1974 година.

Бр. 02-4143

14 јуни 1974 година

Охрид

Претседател на Собранието,
Александар Стефаноски, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

185.

Врз основа на член 26 и 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 30 став 1 точка 9 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 1 јули 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌАТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници се плаќаат и тоа:

1. — за лицата на доброволна и задолжителна практика (воонптери и др.) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 51,00 динари, од кои 16,00 за задолжителните видови на здравствена заштита, 31,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 4,00 динари за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. — за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за средно образование за одделни занимања, за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 18,00 динари, од кои 6,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 11,00 динари за останатите права и 1,00 динари за случај на несреќа на работа и заболувања од професионални болести;

3. — за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 18,00 динари од кои: 6,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 12,00 динари за останатите права;

4. — за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 18,00 динари од кои: 6,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 12,00 динари за останатите права;

5. — за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, логорување — во износ од 18,00 динари од кои: 6,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 12,00 динари за останатите права;

6. — за лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилна заштита за време на изведувањето на територијалната одбрана, во износ од 15,00 динари, од кои: 5,00 динари за задолжителните видови на здравствената заштита, а 10,00 динари за останатите права;

7. — за ужикателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 60,00 динари од кои: 21,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, а 39,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа или заболување од професионални болести (член 18 од законот) за:

1. — учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултети, уметнички академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 10,00 динари;

2. — за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции, во износ од 10,00 динари;

3. — за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничка обука во износ од 10,00 динари;

4. — за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита, во износ од 11,00 динари;

5. — за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита, во износ од 11,00 динари;

6. — за лицата кои се наоѓаат на стручно опсокување или преквалификација што ги упатил заводот за вработување, во износ од 11,00 динари.

Член 3

За членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во постојан месечен износ од 39,00 динари од кои: 13,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 26,00 динари за останатите права.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, со исклучок на придонесите од член 3, се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојаните месечни износи за одделни категории осигуреници за 1973 година, бр. 2142 од 23. IV. 1973 („Службен весник на СРМ“ бр. 20/73).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1974 година.

Број 4152

1 јули 1974 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

186.

Врз основа на член 26 и 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 39 став 1 точка 9 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давагатите на услугите, одржана на 1 јули 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

Член 2

Основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата од претходниот член изнесуваат:

1. — за лицата вработени како неквалификувани работници — 850 динари,

2. — за лицата вработени како квалификувани работници — 1.100 динари,

3. — за лицата вработени како висококвалификувани работници 1.450 динари,

4. — за домашни помошнички — 850 динари.

Основиците се утврдени во него износ.

Член 3

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, бр. 2143 од 23. IV. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 20/73).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1974 година.

Број 4153

1 јули 1974 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

187.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 4, 11, 24, 30, 31, 46, 55 и 57 од Самоуправната спогодба за основање на општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

I

Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот, се утврдуваат органите на управувањето, нивните извршни органи и постојаните органи и тела, како и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница).

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

Собранието на Заедницата има Извршен одбор како извршен орган на Собранието.

Извршниот одбор се состои од 11 члена избрани од редот на делегатите на соборите и тоа:

— 5 члена од Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите,

— 2 члена од Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите,

— 4 члена од Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Трите собори имаат свои претседатели кои се избираат за време од 4 години.

III

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување и измена на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата,

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата и на сите други акти што ги донесува Собранието,

— разгледува извештаи, информации, анализи и други материјали што се упатуваат до Собранието на Заедницата и дава свое мислење на истите,

— се грижи за навремено и правилно извршување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата,

— се грижи за законитоста при остварувањето на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и други права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки,

— ги разгледува поплатките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствената заштита и презема и предлага соодветни мерки,

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

IV

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за жалби,

2. Комисија за избор и именување.

Комисијата за жалби се состои од претседател и два члена и нивни заменици, кои се избираат за време од 4 години, на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Комисијата за избор и именување има претседател и два члена, кои се избираат за време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира и други постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

V

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за правата и обврските од здравствената заштита и здравственото осигурување.

VI

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува прашањата во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежност на Собранието и му поднесува предлози за тоа.

VII

Заедницата има секретар.

Секретарот го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

Секретарот ги врши особено следните работи:

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата,

— ја застапува Заедницата во правните односи со други органи и организации,

— ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружен труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица,

— му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието, соборите и на Извршниот одбор,

— се грижи за извршување на задачите од народната одбрана,

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

VIII

Секретарот на Заедницата едновременно раководи со работите на Стручната служба и во тоа својство ги врши особено следните работи:

— се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба,

— се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба,

— решава во прв степен за правата и обврските од здравственото осигурување,

— врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

На секретарот на Заедницата во неговата работа и должности му помагаат помошник секретарот, самостојни советници и други раководни работници кои ги именува Собранието на Заедницата.

IX

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има стручна служба организирана како работна заедница без својство на правно лице.

До донесувањето на општ акт за организацијата на Стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизација на работните места, постојната Стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп се презема со постојната организација и систематизација на работните места, со постојните работници и станува Стручна служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Преземените работници од претходниот став, освен работниците со посебни овластувања и одговорности — работници на раководни работни места — остануваат на работните места на кои се вклучени.

Секретарот на Заедницата и работниците на Стручната служба на Заедницата со посебни овластувања и одговорности — работници на раковод-

ни работни места споменати во глава VIII став 2 од оваа одлука, ќе ги именува и распореди според постојните работни места Собранието на Заедницата на првата конститутивна седница.

Х

Заедницата ќе почне со работа на 1. 5. 1974 година.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 3184
27 април 1974 година
Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

188.

Врз основа на член 72 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), и член 30 став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ

I

Со цел да се заштити правото на осигурените лица — работници и земјоделци и принципот на двостепеност во управната постапка при остварувањето на правата од здравственото осигурување, се формира Комисија за жалби како орган на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Комисија).

II

Комисијата од претходната точка ги врши следните работи:

1. Во својство на второстепен орган решава во второстепената жалбена постапка против решенијата со кои Собранието на Заедницата и неговите органи, како и Стручната служба, одлучиле за правата и обврските на осигурените лица по прописите за здравственото осигурување;
2. Ги разгледува општите примедби и приговори на осигурените лица, органите и организациите во врска со начинот на користењето на правата од здравственото осигурување и му предлага на Собранието и неговите органи, како и на Стручната служба, преземање на соодветни мерки;
3. Врши и други работи кои посебно ќе му ги довери Собранието и Извршниот одбор на Заедницата по прашањата од претходните точки.

III

Комисијата ја сочинуваат: претседател и два члена. Истите имаат и свои заменици.

Членовите на Комисијата се избираат — именуваат од редот на делегатите во Собранието.

Мандатот на членовите на Комисијата трае 2 (две) години, а потоа можат уште еднаш да бидат именувани.

IV

Во својата работа Комисијата постапува по Законот, Статутот и општите акти на Заедницата и Законот за општата управна постапка.

Комисијата на седници може да одлучува само во полн состав.

Комисијата ја свикнува претседателот по потреба, раководи со работата и ги потпишува решенијата — актите.

V

Административно-техничките работи на Комисијата ги врши Стручната служба на Заедницата.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Број 3186
27 април 1974 година
Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

189.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 16. 30 став 1 точка 11 и 57 од Самоуправната спогодба за основање на општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на сите собори на делегати, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница) се утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем на правата што осигурените лица — корисници на услугите (работници и земјоделци) ги имале до денот на применувањето на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука, ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Број 3187
27 април 1974 година
Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

190.

Врз основа на член 30 и 31 од Самоуправната спогодба за основање на општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

I

До донесувањето на Статутот и другите општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп и Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Број 3188
27 април 1974 година
Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

191.

Врз основа на член 18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 22 став 1 алинеја 6, 30 став 1 точка 9, 44 и 57 од Самоуправната спогодба за основање на општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се утврдува височината на стапката и тарифата на придонесите на здравственото осигурување на работниците и посебната стапка за користење на здравствената заштита во странство, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на

одделни категории осигуреници и основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници.

II

Височината на стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување од претходната точка се утврдуваат во височина утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, и тоа:

— Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1974 година, бр. 6199 од 28. 12. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/74).

— Одлуката за утврдување основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, бр. 2143 од 23. 4. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 20/73).

— Одлуката за придонесите за здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1973 година, бр. 2142 од 23 април 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 20/73).

III

Основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12 јули 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72).

IV

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Број 3189
27 април 1974 година
Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

192.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 22, 30 став 1 точка 9, 31 став 3 и 57 од Самоуправната спогодба за основање на општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

До крајот на 1974 година висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува во висината утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, со Одлуката за височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година, бр. 905 од 29. 12. 1973 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 4/74 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Број 3190

27 април 1974 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

193.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 12 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 11 и 30 став 1 точка 15 и член 56 од Самоуправната спогодба за основање на општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

I

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница) вршењето на стручните, финансиските и административните работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување, го доверува на постојната Стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп (во натамошниот текст: Стручна служба).

Стручната служба од претходниот став ќе ги врши работите и за основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод.

II

Стручната служба ќе продолжи и понатаму да ги врши работите на другите самоуправни интересни заедници, фондови, органи и организации со кои Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп има постигнати спогодби — договори за вршењето на определени работи од областа на здравственото осигурување, пензиско-инвалидското осигурување, додатокот на деца, матичната евиденција и сл.

III

За вршењето на работите од претходните точки на Стручната служба ѝ припаѓа надомест кој се предвидува и истражува во финансискиот план на Заедницата.

IV

Стручната служба, како работна заедница, е должна својата организација и систематизација да ја прилагоди со потребите на правата и должностите на Заедницата, во согласност со Извршниот одбор на Заедницата.

V

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година до донесувањето на Статутот и другите општи акти на Заедницата и на работната заедница на Стручната служба, но најкасно до 31. 12. 1974 година.

Број 3191

27 април 1974 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

194.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73) и член 22 став 1 точка 14, 15, 16 и 17 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општината Кочани, на заедничката седница на сите собори на делегатите одржани на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА — КОЧАНИ

I

Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот, се утврдуваат органот на управувањето, неговите извршни органи и постојаните органи и тела, како и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на Кочани (во натамошниот текст: Заедница).

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 9 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите од здружениот труд во здравството — даватели на услуги.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

III

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-

ствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствена заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

IV

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисијата за жалби;
2. Комисијата за избор и именување.

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена избрани за време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Комисијата за избор и именување има претседател и 2 члена избрани на време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира и други постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

V

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

VI

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на раководните работни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежност на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

VII

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничката седница на сите собори на делегатите.

За секретар на Заедницата може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови: да е правник со работно искуство над 6 години на раководно работно место.

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;

— ја застапува Заедницата во правните односи со другите органи и организации;

— ја застапува Заедницата при склучувањето на договори со организациите на здружениот труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица;

— му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието на Заедницата, на соборите на Собранието и на Извршниот одбор;

— се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

Секретарот на Заедницата едновременно раководи со работите на Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следните работи:

— се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата;

— се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;

— решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

— врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ акт или акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидено надлежност на судот, е спротивен на закон односно друг пропис, општествен договор, самоуправни спогодба или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот кој го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука, секретарот е должен да му предложи на Собранието на Заедницата да го спре од извршувањето таквиот акт.

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат определен број помошници секретари.

VIII

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има стручна служба организирана како работна заедница во нејзин состав, без својство на правно лице. Стручната служба средствата за работење ги води на посебна жиро-сметка во банката.

До донесувањето на општ акт за организацијата на стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизацијата на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Кочани, со денот на конституирањето на оваа заедница се презема со постојаната организација и систематизација на работните места.

Одлука за распоредување на работниците од претходниот став, освен за работниците со посебни овластувања и одговорности — раководни работници, донесува органот на управувањето на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Директорот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците ќе се именува за секретар на Заедницата на здравственото осигурување — Кочани, а работниците на раководните работни места во Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување — Кочани, ќе се именуваат и распределат на истите работни места во Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кочани до истекот на времето на кое се избрани.

IX

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

Број 731
29 април 1974 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

195.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 22 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани, на заедничката седница на сите собори на делегати, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Со оваа одлука до донесувањето на Статутот и другите самоуправни општи акти на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани (во натамошниот текст: Заедница) се утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем на правата што осигурениите лица — корисници на услугите (работници и земјоделци) ги имале до денот на применување на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Бр. 735
29 април 1974 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

196.

Врз основа на член 21 став 1 точка 1, а во врска со член 22 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

I

До донесување на Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани (во натамошниот текст: Заедница), по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип и Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Бр. 736
29 април 1974 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

197.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 22 став 1 точка 8 и 9 од Самоуправната спогодба за основање самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани, на седниците на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се утврдуваат висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство и основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници.

II

Висината на стапките на придонесите и постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување од претходната точка се утврдуваат во висина утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип и тоа:

— Одлуката за висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, бр. 02-11/3 од 25. 12. 1973 („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74),

— Одлуката за утврдување на постојаните износи на придонесите на одделни категории, осигуреници, бр. 02-11/5 од 25. 12. 1973 („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74) и

— Одлуката за висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство, бр. 02-11/3 од 25. 12. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74).

III

Основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. VII. 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72), освен основиците утврдени со членот 3 став 1 точка 1 и 4 и Одлуката на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Кочани, бр. 02-11/5 од 25. 12. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74).

IV

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. V. 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Бр. 738
29 април 1974 година
Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

198.

Врз основа на член 24 став 1 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување и член 162 став 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 8 мај 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

I

Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар ќе продолжи да ги врши работите од областа на пензиското и инвалидското осигурување и додатокот на деца.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

Број 02-233
8 мај 1974 година
Гостивар

Претседател,
Сергија Гегоски, с. р.

КОНКУРСИ

Работната организација за производство на текстилни производи „Политекс“ — во изградба, Скопје, распишува

КОНКУРС

за подобност на проектантско-изведувачките работни организации за изработка на главни проекти и изведување на градежните работи за објектите:

1. Предилница за чешлаво предиво — погонска зграда од сса 8.580 м² развиена површина и магацински простор од сса 1.800 м² во Струмица;
2. Предилница за чешлаво предиво — погонска зграда сса 8.580 м² развиена површина и магацински простор од сса 1.800 м² во Прилеп.

Ориентационата вредност на работите во Струмица изнесува 18.140.000 динари;

Ориентационата вредност на работите во Прилеп изнесува 18.140.000 динари.

Место на изведување на работите е Струмица и Прилеп.

Идејниот проект со технолошката шема, предметот на работите, како и општите услови, заинтересираните работни организации можат да ги добијат во просториите на претпријатието „Интекс“ — Скопје, ул. „11 Октомври“, кула 14, градски ѕид.

Право на учество на овој конкурс имаат сите проектантско-изведувачки организации на здружениот труд регистрирани и овластени за проектирање и изведување на градежни работи.

Заинтересираните организации се должни во рок од 7 дена по објавувањето на овој конкурс да достават на адреса: Работна организација за производство на текстилни производи „Политекс“ — Скопје, ул. „11 Октомври“, кула 14, градски ѕид, писмена пријава со следната документација:

- решение за извршен упис во судскиот регистар на организациите;
- референтна листа за изведени слични објекти;
- работна снага и механизација што по мислење на изведувачот ќе ги ангажира на овој објект;
- преглед на ангажираност со текушти работи;
- извод од завршната сметка на организацијата за 1973 година и извод од шестомесечната пресметка за 1974 година;
- список на организации кои по мислење на изведувачот ќе бидат ангажирани како кооперанти, како и работите што би се отстапиле на кооперантите;
- согласност за доставување гаранција на банката во висина од 10% од вредноста на работите во случај да ѝ се доверени работите, а не може да го исполни рокот предвиден за изведување на работите.

Рок за изведување на работите и на двата објекта е:

- 12 месеци од денот на заклучувањето на договорот.

Нема да се земаат во предвид пријавите што не ги исполнуваат во целост условите на овој конкурс, како и неблагоприятно доставените понуди.

За резултатите на конкурсот учесниците ќе бидат известени во рок од 10 дена од заклучувањето на конкурсот.

Проектантско-изведувачките организации огласени за подобни здобиваат право непосредно да достават своја понуда за проектирање и изведување на градежните работи.

За подетални информации заинтересираните да се обратат на телефон 31-801, секој работен ден од 7 до 14 часот. (250)

Врз основа на Одлуката на работната заедница од 29. 07. 1974 година, а во врска со член 74 од Статутот на установата, Конкурсна комисија при Комбинираната детска усанова „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје, именувана за реизбор на управител на установата,

распишува

К О Н К У Р С

за реизбор — преименување на управител на Комбинираната детска усанова „Наум Наумовски -- Борче“ — Скопје

У с л о в и:

1. — Здравствен работник — виша медицинска сестра со најмалку 8 години работен стаж на раководно работно место во претшколска усанова;

2. — Да има завршено учителска школа — оддел за воспитачи со над 10 години работен стаж и положен стручен испит, како и 5 години поминати на раководно работно место во претшколска усанова;

3. — Да поседува стручни и морални квалитети за работното место управител во претшколска усанова;

4. — Да не е осудуван за кривични дела и да не се води кривична постапка.

Кандидатот потребните документи со кусата биографија ги доставува на адреса: Комбинирана детска усанова „Наум Наумовски — Борче“, ул. „Борка Талевски“ бр. 50 — Скопје (за конкурсната комисија).

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при одлучувањето.

ДОПОЛНУВАЊА И ИСПРАВКИ НА КОНКУРСИ

Врз основа на член 8, а во врска со член 2 став 2 од измените и дополнувањата на Одлуката за условите и начинот под кои Стопанската банка, филијала Скопје во периодот 1971—1975 година ќе одобрува кредит за учество за изградба на комунални објекти, Стопанската банка, Филијала Скопје, по порано објавениот конкурс во „Службен весник на СРМ“ број 26 од 3. VII. 1972 година ги врши следните дополнувања:

По римско V од конкурсот се додава став 2 кој гласи:

„Приоритет во кредитирањето на водоводот се дава за обезбедување на хигиенска погодна вода за пиење и тоа за поголеми градски центри како и други населени места во републиката во кои е изразит недостиг на хигиенска погодна вода за пиење“.

По римско X се додава римско Xа, кое гласи:

„Кредитните барања поднесени по 23. II. 1974 година ќе се земат во разгледување по овие измени“.

Врз основа на член 6, а во врска со член 1 и 3 од измените и дополнувањата на Одлуката за условите под кои ќе се одобруваат кредити од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и крајшта за зголемување на

вработеноста, Стопанската банка — Филијала Скопје, по порано објавениот конкурс и извршените исправки во „Службен весник на СРМ“ број 26 и 28 од 31. VII. и 9. IX. 1972 година ги врши следните исправки и дополнувања:

Во римско I од конкурсот бројот „200.000,00“ се заменува со бројот „275.000.000,00“.

Во римско I под 3 броевите „20.000“ и „30.000“ се заменуваат со броевите „30.000“ и „40.000“.

Во римско X бројот „200.000.000,00“ се заменува со бројот „275.000.000,00“.

По римско IX се додава римско IXа, кое гласи:

„Кредитните барања поднесени по 13. VI. 1974 година ќе се земат во разгледување по овие измени“.

(236a)

С О Д Р Ж И Н А

	Страна
411. Правилник за полагање на испит за ветеринарен болничар и ветеринарен хигиеничар — — — — —	833
Програма на посебниот дел на испитот за ветеринарен болничар — — — — —	834
Програма за посебниот дел на испитот за ветеринарен хигиеничар — — — — —	836
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
158. Договор за пензиско и инвалидско осигурување на колпортерите на печат на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	837
159. Одлука за утврдување придонесите на здружените општински заедници на здравството и здравственото осигурување за финансирање на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување за периодот јуни — декември 1974 година — — — — —	842
160. Одлука за придонесот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и земјоделците за финансирање на сојузите на заедниците на здравственото осигурување на работниците и земјоделците на Македонија за периодот јануари — мај 1974 година — — — — —	843
161. Одлука за именување секретар на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување — — — — —	843
162. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на работниците — — — — —	843
163. Одлука за определување височината на каматата на ненавремено уплатениот придонес за здравствено осигурување — — — — —	844
164. Одлука за определување основица за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители — — — — —	844
165. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1974 година — — — — —	845
166. Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес — — — — —	845

167. Одлука за именување секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес — — — — —	847	183. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци —	353
168. Одлука за именување на работници на раководни работни места во Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес — — — — —	847	184. Одлука за измена на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1974 година, бр. 02-9732 од 27. XII. 1973 година и бр. 02-3135 од 29. IV. 1974 година — — — — —	854
169. Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување — — — — —	847	185. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници — — — — —	354
170. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирањето и финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес — — — — —	848	186. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање придонеси за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци —	353
171. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	843	187. Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп — — — — —	355
172. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	848	188. Одлука за формирање комисија за жалби — — — — —	357
173. Одлука за утврдување органите на управувањето на Основната заедница и нивната надлежност — — — — —	349	189. Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување	357
174. Одлука за утврдување органите на управувањето на Основната заедница и нивната надлежност — — — — —	349	190. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирањето и финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп — — — — —	353
175. Одлука за утврдување органите на управувањето на Основната заедница и нивната надлежност — — — — —	350	191. Одлука за утврдување висината на стапките и тарифата на придонесите на здравственото осигурување, на стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1974 година, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници — — — — —	358
176. Одлука за вршењето на работите за правото од пензиско и инвалидско осигурување и додаток на деца, од страна на Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид — — — — —	351	192. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците — — — — —	353
177. Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување	351	193. Одлука за обезбедување вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп — — — — —	359
178. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирањето и финансиското работење на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид — — — — —	352	194. Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општината Кочани — — — — —	359
179. Одлука за измена на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1974 година, бр. 02-9732 од 27. XII. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73) — — — — —	852	195. Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување	361
180. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	352	196. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирањето и финансиското работење на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на општина Кочани — — — — —	361
181. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, на придонесите на здравствено осигурување на одделни категории лица кои работат однос, за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници и за лица вработени кај приватни работодавци — — — — —	852	197. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	361
182. Одлука за придонесите за здравствено осигурување на одредени категории лица кои работат однос — — — — —	353	198. Одлука за вршење на работите од пензиското и инвалидското осигурување и додатокот на деца — — — — —	362